


УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП  
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ



ISSN 1857-7628

ГОДИШЕН ЗБОРНИК  
2019  
YEARBOOK



ГОДИНА 11

VOLUME XIX

GOCE DELCEV UNIVERSITY – STIP  
FACULTY OF ECONOMICS

**УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП  
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ**

ISSN: 1857-7628



**ГОДИШЕН ЗБОРНИК  
2019**

**YEARBOOK  
2019**

ГОДИНА 11

VOLUME XIX

---

**GOCE DELCEV UNIVERSITY - STIP  
FACULTY OF ECONOMICS**



**ГОДИШЕН ЗБОРНИК  
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ  
YEARBOOK  
FACULTY OF ECONOMICS**

За издавачот:  
Проф. д-р Оливера Ѓорѓиева-Трајковска

**Издавачки совет Editorial board**

Проф. д-р Блажко Боеv	Prof. Blazo Boev, Ph.D
Проф. д-р Лилјана Колева-Гудева	Prof. Liljana Koleva - Gudeva, Ph.D
Проф. д-р Оливера Ѓорѓиева-Трајковска	Prof. Olivera Gjorgieva-Trajkovska, Ph.D
Проф. д-р Трајко Мицески	Prof. Trajko Miceski, Ph.D
Проф. д-р Благица Колева	Prof. Blagica Koleva, Ph.D
Проф.д-р Емилија Митеvsка-Кацарски	Prof. Emiliya Mitevska-Kacarski, Ph.D
Док. д-р Златко Бежовски	Zlatko Bezovski, Ph.D

**Редакциски одбор Editorial staff**

Проф. д-р Оливера Ѓорѓиева-Трајковска	Prof. Olivera Gjorgieva-Trajkovska, Ph.D
Проф. д-р Благица Колева	Prof. Blagica Koleva, Ph.D
Проф. д-р Трајко Мицески	Prof. Trajko Miceski, Ph.D

**Главен и одговорен уредник Managing & Editor in chief**

Проф. д-р Оливера Ѓорѓиева-Трајковска	Prof. Olivera Gjorgieva-Trajkovska, Ph.D
---------------------------------------	--

**Јазично уредување Language editor**

Вангелија Цапкова	Vangelija Cakova
-------------------	------------------

**Техничко уредување Technical editor**

Славе Димитров	Slave Dimitrov
----------------	----------------

**Редакција и администрација Address of editorial office**

Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип	Goce Delcev University
Економски факултет	Faculty of Economics
бул „Крсте Мисирков“ 10-А	Krste Misirkov 10-A.,
п.фах 201, 2000 Штип,	PO box 201 2000 Stip,
Република Северна Македонија	Republic of North Macedonia



СОДРЖИНА  
CONTENT

- 7 **Ана Бегинова-Тодоров, Проф. Трајко Мицески**  
ПРИМЕНАТА НА ПРАВИЛНА ДЕЛОВНА ЕТИКА, КАКО ФАКТОР ЗА ПОДИГНУВАЊЕ НА МОТИВИРАНОСТА И ЗАДОВОЛСТВОТО НА ВРАБОТЕНИТЕ
- 29 **Бисера Михајлова, Проф. д-р Љупчо Даучев**  
БАНКАРСКИ РИЗИЦИ ПРИ КРЕДИТИРАЊЕ НА ДЕЛОВНИТЕ СУБЈЕКТИ  
ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
- 53 **Благој Димитров, Проф. Трајко Мицески**  
КОМПЛЕКСНОСТ НА МЕНАЏМЕНТОТ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ И УСПЕШНО  
ГРАДЕЊЕ НА КАРИЕРА ВО БАНКИТЕ И ДРУГИТЕ ФИНАНСИСКИ ИНСТИТУЦИИ
- 79 **Елена Стојановска, Проф. Трајко Мицески**  
ОРГАНИЗАЦИСКА КУЛТУРА ВО КРЕИРАЊЕТО И ИЗВРШУВАЊЕТО  
НА МЕНАЏМЕНТ СТРАТЕГИЈАТА ВО ПРЕТПРИЈАТИЈАТА
- 101 **Илија Груевски, Стеван Габер**  
ЕФЕКТОТ ОД ОДАЧУВАЊЕТО ВРЗ ПРОСЕЧНАТА  
ПОНДЕРИРАНА ЦЕНА НА КАПИТАЛОТ
- 115 **Радица Јованова, Трајко Мицески, Љупчо Даучев**  
КАРАКТЕРИСТИКИ И ЕФИКАСНОСТ НА ЖЕНСКОТО ЛИДЕРСТВО
- 141 **Стеван Габер, Илија Груевски**  
ЕФЕКТОТ ОД ИНДИВИДУАЛНИОТ ИЗБОР ВО ПРОЦЕСОТ НА ФИСКАЛНО ОДЦУЧУВАЊЕ
- 151 **Сузана Механическа**  
УМЕШНОСТА НА МЕНАЏМЕНТОТ ЗА КРЕИРАЊЕ НА  
СТРАТЕГИЈА ЗА ГРАДЕЊЕ КОНКУЕРЕНТСКА ПРЕДНОСТ
- 167 **Фламур Буњаку**  
СТРАНСКИ ДИРЕКТНИ ИНВЕСТИЦИИ – ТЕОРЕТСКА АНАЛИЗА

## ЕФЕКТОТ ОД ИНДИВИДУАЛНИОТ ИЗБОР ВО ПРОЦЕСОТ НА ФИСКАЛНО ОДЛУЧУВАЊЕ

Стеван Габер<sup>1</sup>, Илија Груевски<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Економски факултет, Универзитет „Гоце Делчев“, Штип  
[stevan.gaber@uqd.edu.mk](mailto:stevan.gaber@uqd.edu.mk)

<sup>2</sup> Економски факултет, Универзитет „Гоце Делчев“, Штип  
[iliya.gruevski@uqd.edu.mk](mailto:iliya.gruevski@uqd.edu.mk)

### Анграпкт

Понедението на индивидуата во процесот на одлучување во Теоријата на јавен избор се смета за едно од фундаменталните економски прашања. Суштината при анализата на таквото однесување е посебното на издражни и корисни колективни одлуки, кои треба да донесат позитивни исходи за сите гласачи. Во трудот е направен осврт на феноменот слободен јавач, кој е директна последица на таквото поведение на поединците при одлучување за финансирање на некој потрошувачки проект што е ефектизиран со неприфатување на давочната обирска за конкретниот проект. Останатите аспекти во трудот се фокусираат на поведението на одредена индивидуа во ситуација на гласање за некој конкретен проект при применка на различни правила, како што се правилото на единогласност, мнозинското правило и сл.

**Клучни зборови:** Слободен јавач, индивидуален избор, јавен избор, фискални институции, фискални одлуки, јавни добра и услуги.

## THE EFFECT OF INDIVIDUAL CHOICE IN THE PROCESS OF MAKING FISCAL DECISIONS

Stevan, Gaber<sup>1</sup>, Ilija, Gruevski<sup>2</sup>

Economic faculty, "Goce Delchev" University, Stip, Macedonia<sup>1</sup>

[stevan.gaber@uqd.edu.mk](mailto:stevan.gaber@uqd.edu.mk)

Economic faculty, "Goce Delchev" University, Stip, Macedonia<sup>2</sup>

[ilija.gruevski@uqd.edu.mk](mailto:ilija.gruevski@uqd.edu.mk)

### Abstract

The behavior of the individual in the decision-making process in public choice theory is considered to be one of the fundamental economic issues. The essence in analyzing such behavior is to make sound and useful collective decisions that should bring positive outcomes for all voters. The paper deals with the phenomenon of free rider, which is a direct consequence of such behavior of individuals when they decide to finance a consumer project that is effected by not accepting the tax liability for the particular project. The remaining aspects of the paper focus on the behavior of a particular individual in a voting situation for a certain project when applying different rules, such as the unanimity rule, the majority rule, and so on.

**Keywords:** Free rider, individual choice, public choice, fiscal institutions, fiscal decisions, public goods and services.

## 1. Вовед

Преку претходни истражувања се има утврдено дека однесувањето во индивидуалниот избор во рамките на фискалниот процес, на некој начин е аналогно на однесувањето во пазарниот избор, нешто што во најмал случај може подоцна да служи како соодветен резер за компаративни цели.

Изгледа е неопходно да се демонстрира дека однесувањето во индивидуалниот избор подлежи на научна анализа и објаснување, наспроти потврдената неделивост на бенефициите од јавните добра и услуги помеѓу индивидуите, а последователно и на неделивоста на колективните одлуки за понудата и финансирањето на такните добра и услуги<sup>1</sup>.

Дали постоењето на неделивост на јавните добра причинува индивидуата да ги скрие сопствените истински префериенции, односно да постапува на начин што спречува постигнување на заеднички корисни резултати во заедницата или во процесот на групно одлучување?

Овие прашања претпоставуваат посебна валидност во современата Теорија на јавните добра, пред сè поради важноста на проблемот на слободен јавач. Во овој дел ќе се согледаат проблемите што можат да се појават со аргументот на слободен јавач, кој не се појавува во институционален контекст во рамките на секој индивидуален фискалниот избор. Сепак, треба да се забележи дека простиот факт на колективен избор го проширува влијанието на индивидуалното однесување, избор кој не е поников од тој што е предвидено да се појави во елементите на слободен јавач.

## 2. Феноменот на слободен јавач

За поединците не е карактеристично да премираат дејности што инволвираат трошоци ако тие за возврат не очекуваат бенефиции, измерени во термини на нивните сопствени кориснички функции. Имено, ако едно лице очекува друго лице или лица да го смишлат со бенефиции, во секој случај, тогаш тој нема доброволно да инициира сопствени акции. Индивидуати ќе смета дека неговото сопствено однесување не влијае на однесувањето на другите лица, особено ако е голем бројот на лицата со кои е тој во взајемна интеракција. Во таква ситуација, тој единствено реагира на начин сличен на неговата реакција на природната средина или се прилагодува на однесувањето на другите лица. Препознавањето на овој факт е основата на феноменот на слободен јавач. Таквиот аргумент бил централен во современата Теорија на јавни добра, започнувајќи со придонесите на Самуелсон и Магрејн<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> За применета на етика, види: Buchanan, J (1965). *Ethical Rules, Expected Values and Large Numbers*. Ethics, LXXVI, стр. 1-1.

<sup>2</sup> Види Samuelson, Paul A. (1954), *The Pure Theory of Public Expenditure*. Review of Economics and Statistics, XXXVI, стр. 387-389. За трудовите што се специфично концентрирани на проблемот на слободен јавач, види: Otto, A. Davis & Whinston, Andrew (1961), *Some Foundations of Public Expenditure Theory*. Mimeoographed manuscript, Carnegie Institute of Technology.

Со демонстрацијата на оваа нормативна теорија, формално не е тешко да се објават неопходните маргинални услови за Парето оптимум во свет што вклучува чисти јавни или колективни добра заедно со приватните добра. Тешкотите се продлабочуваат кога се прават обиди да се претворат овие формални услови во остварливи резултати преку веродостојни институции на индивидуален избор. Во тој поглед, светот на приватни добра целосно се разликува од светот на јавни добра. Претходно, пазарното делување настојува да создаде резултати што ги исполнуваат неопходните маргинални услови, барем апроксимативно, но и се предмет на експлицитно дефинирана страна со ограничувања.

Индивидуите сами ги прават сопствените избори, како потрошувачи, како претпирнемачи, како продавачи на продуктивни услуги, коншто се меѓусебно интерактивни, ситуација која упатува на Парето благосостојба. Штом јавните добра едини ќе бидат претставени, тогаш се нарушува пазарната организација на начин што се продолжува со ефектнано канализирање на индивидуалните или приватни избори во насока на колективна или социјална оптималност, која е дефинирана со Парето условите. Поединците повеќе не се однесуваат индивидуално водени од невидливата рака на пазарот.

Релевантно прашање се поставува за тоа дали институциите во кои индивидуите донесуваат одлуки за јавни добра може да бидат организирани на начин што ќе овозможи елиминирање на однесувањето што го проглашира и поттикнува проблемот на слободен јавач. За да се исполни оваа констатација, институциите мора да презентираат повеќе алтернативи на индивидуата, кои ги содржат вкупните сопствени обврски и обврските на други лица, предизвикувајќи мерливост на резултатите според неговата сопствена корисност и избор. Тоа со сигурност се карактеристиките на институциите на пазарен избор. Проблемот се појавува кога се врши ангажирање или организирање на институциите на пазарни јавни добра со цел да се осигура дека субјектот во двета случаи ќе се однесува слично или најмалку до шивотот кое ги дозволува инхерентните разлики во природата на изборот<sup>3</sup>.

### 3. Предлоzите на Виксел

Шведскиот економист Кнут Виксел бил една од најпознатите личности што придонеле за развојот на Теоријата на јавен избор. Во неговата дисертација објавена во 1896 година тој бил загрижен за неправдата и неефикасноста, кои се резултат на слободното мнозинско правило во парламентарните собранија. Очигледно, мнозинското правило ги наметнува штетите или нето трошоците на големите групи на граѓани или даночни обврски.

Зашто членовите на таквите мајчинства, кои се соочени со дискриминација, треба да дадат поддршка на демократските политички структури? Ако сите групи можат да остварат бенефиции од конечната размена со владата, тогаш како може да биде одржана сејкупната стабилност?

Сите овие прашања го довеле Виксел до прашањето за ефикасноста на самото мнозинско правило. Тој решението на проблемот го гледал во предлогот мнозинското правило да биде модифицирано во правец на единогласност. Ако е потребна согласност од сите лица во гласачката група за да се имплементира некоја колективна активност,

<sup>3</sup> Значајно откривање на проблемот на слободен јавач е проишедено во делото на Wicksell Knut (1896). *Finanztheoretische Untersuchungen*. Jena: Gustav Fischer.

тогаш тоа ќе гарантира дека сите лица обезбедуваат нето користи и дека одобрениите акции ќе придонесат повеќе корисности од трошоци. Меѓутоа, Виксел согледал дека доколку потребата од едногласност се имплементира во реална гласачка ситуација, тогаш тоа ќе резултира со нерешен исход. Со цел да се препознае таквиот момент, тој не ја намалил вредноста на правилото на едногласност како репер за компартивна анализа. Во предлогите за конститутивни реформи, Виксел предложил промена на гласачките правила од единствени до квалификувани или супер мнозинства. На пример, како што е потребата за 5/6-инско одобрение на колективните предлози<sup>4</sup>.

Помеѓу фискалните теоретичари, Кнут Виксел ја држи уникатната позиција за реализација на неговите теоретски идеи преку истражување на политичката структура во рамките на која мора да се донесат и имплементираат фискалните одлуки. Тој предложил специфични институционални реформи што ќе го отстранат тој елемент на индивидуално однесување и неговото влијание на резултатите кај фискалните показатели.

Виксел предложил да биде направен експлицитен мост помеѓу даночната и потрошувачката страна на буџетот. Кога се презентира некој проект за специфична потрошувачка пред јавноста, со него се презентира и цела низа алтернативни распределби на потребната даночна сметка, под проценка дека генерира вишок на приходи над расходи. Тогаш треба заедно со сите алокации на даночните приходи да се гласа за потрошувачкиот проект во законодавниот дом (парламентот). Доколку една од тие комбинации обезбеди едногласна поддршка во собранието, тогаш проектот ќе се усвои. Меѓутоа, ако ниту една од предложените комбинации не добие едногласна поддршка во законодавниот дом, тогаш нема да се пристапи кон реализација на потрошувачкиот проект и нема да се наплати потребниот данок.

Критичарите биле доволно брзи да погледнат кон екстремното ограничување што секое правило на едногласност го наметнува на колективниот избор и генерално не успеале да согледат дека предлогот на Виксел обезбедува начин за надминување на проблемот со слободен јавач.

Под системот на изборни институции на Виксел, индивидуата или нејзиниот законодавен претставник е претставен преку серија алтернативни предлози кои треба да содржат финална изјава за нивните придонес во заедничките трошоци, но исто така и алокација на вкупната даночна обврска помеѓу сите членови на политичката група. Со гласањето „да“ и „против“ таквите предлози, индивидуата е ставена во позиција да врши размена на гласови со неговите соработници. Свогодбата не е отсуствана при таквата билатерална трговија, а индивидуата ќе се мотивира да проба да ги добие најдобриите возможни услови.

Сепак, ако е презентиран некој оригинален кориснички маргинален проект за гласање, тогаш поединецот ќе оствари некои нето придобивки за дистрибуција. Поради можноста за спогодба, индивидуата или групата може да биде мотивирана да гласа против некои предлози, при дадено сопствено учество, што пак во суштини ќе му донесе некои приноси како нето користи. Тој може да постапи така ако смета дека другите предлози, кои се повеќе посакувани, ќе бидат презентирани без многу одлагања во наредните етапи на гласање. Сепак, оваква тенденција на отфрлање на алтернативи, кои во недостиг на можности за спогодба ќе се покажат како предност, не е исто како однесувањето во случајот на слободен јавач.

<sup>4</sup> Види: Musgrave, R. A. & Peacock, A. T. (1958), *A New Principle of Just Taxation. Classics in the Theory of Public Finance*, London: Macmillan, стр. 72-90.

Според правилата на Виксел, индивидуата знае дека ако не го одобри предлогот, истиот нема да биде усвоен и тој ќе треба да ги поднесе последиците од одлагањето, заедно со сите останати поединци во групата. Спротивно на тоа, при појава на ситуација на слободен јавач, севкупното однесување на индивидуата е поттикнато од идејата дека тој / таа може да обезбеди бенефиции од некој предложен потрошувачки проект без да се согласи на обврската за плаќање данок<sup>5</sup>.

Институциите на избор, согласно Виксел, нема да продуцираат единствено решение, освен во случајот на апсолутни маргинални прилагодувања. Ако треба да се направат спогодби, тогаш финалната локација на местото на договор ќе зависи исклучиво од исходот на спогодбениот процес. Друга карактеристика на правилото на Виксел е дека во маргинални случаи финалната локација ќе зависи од редоследот на презентирање на предлогите во собрание за гласање. Штот има многу даночни алтернативни способи за постигнување на единогласно одобрение, тогаш тој што прв ќе се презентира ќе биде селектиран. Саминот редослед на презентацијата станува спогодбено оружје. Констатацијата подразбира дека овие институции ќе го елиминираат влијанието на слободен јавач и дека оваа карактеристика, позната како Викселов „устав“, ќе може да се реализира преку повеќе pragmatични аргументи.

Виксел препознал дека единогласноста ќе биде многу тешко да се постигне, па дури и невозможно. Затоа, кога дошол тој на ред да расправа за имплементација на неговите планови, го модифицирал баравјето во „релативна единогласност“. Сепак, тој не го напуштил истогаш базичен став дека единогласноста го обезбедува единствениот критериум за сигурност дека потрошувачките предложи најистина вреди да се спроведат на дело преку индивидуални оценки, кој се покажал како точен.

#### 4. Одлучување според конститутивно правило

Крајната важна работа при единогласниот критериум може да биде прифатена без конфузија, а тоа е дека апсолутната или релативната единогласност треба да биде правило за донесување на секојдневни фискални избори. При ниво на „уставна“ одлуки, каде што како оцени се појавуваат различни правила за донесување нормални одлуки за групата, може да се препознае и антиципира дека трошоците од секоја одделна одлука може да бидат нетolerантно високи, а перцепцијата на некои неефикасни исходи за прифатливо.

Во процесот на уставно одлучување мора да се мерат предностите и недостатоците, бенефициите заедно со трошоците на сите можни правила за донесување на фискални избори. Исто така, процедурата на уставно одлучување треба да креира консенсус за оптимални правила. Таквите правила може да бидат многубројни и разновидни, со некои специфични правила применливи во некои посебни околности.

Откако заедницата ќе го усвои правилото за уставно одлучување при вршење на фискален избор, очигледно е дека веројатноста да се случи индивидуални однесување од видот на слободен јавач ќе биде многу мала. Усвојувањето на кое било правило за донесување на колективен избор го постигнува токму она што правилото на единогласност на Виксел го прави дури и поефективно. Со цел да се појдностави, се

<sup>5</sup> Види: Wicksell, K., цитирано дело, стр. 91-118.

претпоставува дека уставот налага фискалните одлуки да се реализираат преку моделот на мнозинско гласање<sup>6</sup>.

На тој начин, индивидуата е дел од колективното фискално одлучување. За илустрација, се претпоставува дека предлогот за потрошувачка е предмет на разгледување и се проценува дека ќе оствари бенефиции во вредност од 100\$, а износот на даночната обврска е 80\$. Далј поединецот, раководен од елементите на слободен јакач, ќе гласи против таквата фискална комбинација која му исти не го корист или пак ќе гласа исклучиво на основа на нето корист занемарувајќи го штакањето на данокот?

Право, индивидуата ќе препознае дека неговиот сопствени глас нема да биде одлучувачки, што пак од друга страна може да влијае на неговото однесување, иако е веројатно дека ќе гласа. Тој може да ја препознае можноста кога другите алтернативни предлози може да генерираат покорисна распределба на даночниот товар. Поради тоа, елементите на спонзорска стратегија остануваат опција во неговото однесување. На пример, се претпоставува дека данокот што ќе се предложи е пропорционален данок на доход и дека лицето има повисок доход од просечниот. Доколку не успее конкретниот предлог, тој може да антиципира дека ќе се појави т.н. „гласачки данок“, кој ќе продуцира 40\$ „даночен вишок“ (заштеда при штакање на данокот), заместо ветените 20\$. Покрај тоа, многу е мали веројатноста дека тој ќе го направи тој во конкретниот случај, отколку во споредба со случајот на Виксел при правило на едногласност. Во таква околност, индивидуата може да оствари корист од 20\$, ако резултира со фаворизиран глас. Алтернативните даночни планови може да му носат повеќе приходи од предложените, но сепак постојат и други неповољни алтернативни кон може да остварат пониски приходи, што пак од друга страна може да го елиминира или дури и да го направи негативно неговото учество во „даночниот вишок“, односно да плати повеќе данок на добиените бенефиции од потрошувачкиот проект. Доколку тој со своето однесување помогне во неуспех на предложената комбинација на јавна потрошувачка и даноци, ефективната алтернатива може да не биде „гласачки“ данок (понижок данок), туку прогресивен данок на доход со кој може да биде подложен на нето загуба заместо на нето добивка. Токму таквата такана од помалку поволнни услови на размена при гласањето, наземнати од некоја мнозинска коалиција во која тој не членува, ќе предизвика индивидуата да се испазари многу пополно, отколку во случај на едногласно правило. Во случај на применена на помалку важен избор, односно некој занемарлив јавен проект, а споредено со едногласното правило, индивидуата ќе претендира да гласа согласно сопствените најдобри проценки за односот корист и трошоци.

## 5. Конститутивен пристап кон даночните институции

Овој пристап е силно поткрепен од две причини: прво, кога е препознавено дека организацијата на одделни даночни - потрошувачки предлози е скапоцена активност и второ, потрошувачкиот предлог нема да биде претставен повторно под која било која алтернативна схема за финансирање. Политички структури во реалноста преку нивното работење дозволуваат значително помалку простор за спонзорско делување при изборот, дури и кога овој модел на мнозинско правило го предлага текму тоа. Како што беше констатирано претходно, потрошувачките предлози не се

<sup>6</sup> Види: Buchanan, J. M. & Tullock G. (1962), *The Calculus of Consent*. Ann Arbor: University of Michigan Press.

## ЕФЕКТОТ ОД ИНДИВИДУАЛНИОТ ИЗБОР ВО ПРОЦЕСОТ НА ФИСКАЛНО ОДТУЧУВАЊЕ

рагледуваат симултанско со даночните предлози. Даночниот систем, или даночната структура е конституирана сосема независно од конкретната алокација на бенефициите во конкретните примери, а потрошувачката е изгласана со сознание дека даночните ќе се распределат помеѓу индивидуите согласно постоечките даночни институции. Тоа имплицира дека даночните институции, односно Управите за јавни приходи се уставно делегирани за вршење на наплатата на даноци и ќе останат активни над цел сет можни и непредвидливи потрошувачки проекти.

Ако даночните институции се селектирани на таков начин, тогаш ќе мора да се антиципираат значајни отстапувања од задоволувањето на маргинални услови за Парето оптимум во јавниот сектор. Всушност, дури и за единствено и чисто јавно добро постојат разлики во индивидуалните маргинални вреднувања, а исполнувањата на овие услови ќе бара секое лице во групата да се конфронтира со променливи износи на даноците. Самуелсон и Мазграја го нагласале моментот во фискалниот избор каде индивидуите нема доброволно да ги откријат нивните институциски префериенции за јавните добра. Тоа е веродостојно единствено ако индивидуалните износи на даноците се непосредно зависни од нивните откриени вреднувања. Со други зборови, единствено ако се направи некој обид за оптимална оценка на јавните добра, индивидуата ќе биде поттикната да делува стратегиски.

Сепак, ако даночните институции се селектирани конститутивно, тогаш тоа јасно потенцира дека индивидуалните вреднувања на јавните добра не ги детерминираат директно даночните износи. Овие вреднувања го детерминираат начинот на кој индивидуата ќе гласа за изголемување или намалување на предложените расходи, но тие не можат директно да влијаат на износот на данокот по единица на јавно добро по кој е понудено.

Под овие согледувања, индивидуата нема никаков поттик да ги скрие сопствените префериенции за јавното добро, кога тој, директно или индиректно, партиципира во фискалните одлуки. Дури и во случај на маргинални избори, каде може да постои значителен даночен вишок кој треба да се распредели меѓу членовите на групата, не се одвива експлицитно преговарање. Делешето на овој расположлив вишок на даночните обврзници ќе биде услов во селекцијата на даночната институција, што се случува претходно и независно од селектираниите потрошувачки проекти. Со други зборови, конститутивното одобрение на даночната институција обезбедува начин за екстерно и произволно или арбитрарно детерминирање на распределбата на „добивите од размената на корист – данок“ помеѓу индивидуите во последователните фискални одлуки.

Поради неговиот ефект на пресметување на индивидуалната одлука, таквата постапка резултира со поголема ефикасност во донесувањето на колективната одлука, а добивите може да бидат повеќе од доволни за да ги покријат загубите што можат да се случат.

Претходно беше анализирано однесувањето на индивидуата кога тој или таа се соочува со потрошувачка одлука или даночна одлука под претпоставка дека даночните институции се екстерно детерминирани. Всушност, кога се испитува дали индивидуата ќе гласа „за“ или „против“ предлогот или нема да гласа за предложениот потрошувачки проект под соодветен персонален данок на доход, констатирано е дека неговиот глас (позитивен или негативен) нема директно да влијае на финалната дистрибуција на даночниот товар помеѓу сите членови на групата.

На пример, при персонален данок на доход, примерочите од даночните обврски меѓу лицата е во функција на дистрибуцијата на оданочлив доход. Резултатот изведен од дискриминацијата во даночните обврски не е директно поврзан со

маргиналните вреднувања на јавните услуги изглазани од индивидуата, иако таму егзистира стандардна врска преку доходната еластичност на побарувачката. Под такви услови, индивидуата нема стимулација да постапува како „слободен јавач“. Рационалното однесување налага тој или таа да дава поддршка на потрошувачки проекти кои генерираат персонални бенефиции поголеми од даночните трошоци. Неделивоста или целовитиот карактер на овие бенефиции не врши влијание на избирачкото однесување, освен во случај кога таквата неделивост бара колективни, а не индивидуални одлуки, со што се спречуваат независни прилагодувања на квантитетот.

## 6. Индивидуалниот интерес во колективниот избор

Фактот дека индивидуата мора да одлучува во контекст на процесот на колективно одлучување е значајно за влијанието врз неговото однесување, особено не поради чинот од она со мотивацијата на слободен јавач. Овој ефект не потекнува од неделивоста на бенефицитите од јавните добри и услуги, туку од природата на процесот на одлучување кога колективните исходи се помалку уредени со правилото на едногласност. Одредено лице со партиципација во колективниот избор ќе пропозира дека неговите сопствени префериенции, изразени преку неговиот глас во непосреден демократски модел, нема да бидат одлучувачки, освен во сигурен ограничен број на можни конфигурации на префериенции меѓу другите членови на политичката група. Тој ќе биде соочен со веројатноста дека неговиот глас единствено нема да биде земен предвид. Таквата веројатност станува поголема со зголемувањето на големината на избирачкиот електорат при секое етаблирано гласачко правило. Согласно последното, може да се случи индивидуата да одлучи да се воздржи од партиципација во избирачкиот процес<sup>7</sup>.

Ако партиципацијата во процесот на колективен избор е реално без трошоци, тогаш индивидуата ќе треба да партиципира и рационално да ги изрази сопствените инстинктивни префериенции во рамките на наведените институции.

Меѓутоа, ако самото гласање инволвира некој трошок, тогаш рационалното однесување може да наложи воздржаност, иако нето бенефицитите претставуваат еден од описаните исходи. Тоа може добро да се демонстрира преку единствен тричлен модел. Се претпоставува дека индивидуата А очекува бенефиции од одредена предложена сума во износ од  $1/3$ , ако колективната одлука ќе биде во негова корист. Сепак, тој нема сознание за префериенциите на индивидуите Б и Ц. Се претпоставува дека трошоците од гласањето за лицето А ќе бидат  $\frac{1}{6}$ . Ако е потребна едногласна согласност или ако тој е именуван за одлучувач на групата, тогаш тој јасно ќе гласа, со оглед на повисоките нето бенефиции од трошоците на партиципација. Сепак, како ќе постапи тој доколку во примена е мношинското правило? Тогаш тој ќе мора да ги процени можностите за влијание врз него во насока на одредување на исходот. Ако двете лица Б и Ц се против предлогот, тогаш нема потреба од партиципација на лицето А во процесот. Слично на тоа, ако лицата Б и Ц се залагат за предлогот, тогаш нема што може да се добие со партиципацијата во гласањето. Единствено, ако лицата Б и Ц има различни ставови по тоа прашање може да се случи гласот на лицето А да биде пресуден во одлучувањето. Штом тие може да бидат поделени на два начина, префериенциите на лицата Б и Ц ќе бидат прикажани во вкупно четири можни

<sup>7</sup> Види: Downs, A. (1957). *An Economic Theory of Democracy*. New York: Harper, поглавје 14.

конфигурации во кои лицето А ќе контролира само две. Веројатноста за лицето А да биде донесувач на критичната одлука во групата е  $\frac{1}{6}$ . Со примената на таква потенцијална пресметка видливо е дека персоналната очекувана корист од гласањето на лицето А, а не корисничката одлука, изнесува само  $\frac{1}{6}$  помалку од трошокот за гласање за кој претпоставуваме дека изнесува  $\frac{1}{6}$ . При такви услови резултатот би бил следен: лицето А нема да партиципира во процесот на одлучување, а резултатот ќе биде детерминиран од оние лица кои ќе покажат повеќе интерес или чии трошоци на гласање се помали.

Покрај фактот што во примерот значително се надминуваат трошоците на партиципација, тој јасно покажува дека со проширување на групата ќе следат слични резултати, па дури и во ситуација на сериозно намалени трошоци. Се констатира дека во такви услови, при рационална воздржаност, индивидуата „не дава лажни сигнали“ или „неможност да ги открие сопствените властивски преференции“. Во дадената ситуација, тој комплетно ги експонира неговите преференции преку воздржување од гласање<sup>8</sup>. Како индивидуата ќе донесе одлука да гласа или не гласа за конкретен предлог?

Во единствениот пример, претпоставуваме дека нето користите (корист минус трошоци) се третираат како омилен исход. Сепак, осигурувањето на информација за очекуваните бенефиции и очекуваните трошоци е скапоцен процес проследен со оптимално ниво на инвестирање во насока на прибирање на таквите информации. Како дополнување на таквият неизвесен фактор, остануваат присутни инхерентните или неразделните несигурности во која било колективна одлука. Тоа значи дека во многу даночни институции, покрај сознанието на индивидуата дека неговиот глас ќе го одреди исходот и сознанието дека тој има комплетен пристап до информациите во врска со очекуваните бенефиции и трошоци, дополнителната несигурност ќе остане благодарение на слободата што ја имаат сите даночни обврзаници во модифицирањето на даночната основа преку нивното однесување во вршењето на приватниот избор.

Во секоја практична ситуација, индивидуата мора да реагира врз основа на сознанието дека сите три елементи се функционални. Тој не може да знае со точност што ќе направат неговите сограѓани од аспект на модифицирањето на вкупната даночна основа, односно тој не може да го вложи потребниот напор за да се конвертираат алтернативните колективни исходи во приватни или персонализирани користи и трошоци, како и за крај не може да ги предвиди со точност преференциите на неговите сограѓани дали се „за“ или „против“ поединечни предлози.

Преку соочување со таквият сет на околности, индивидуата може да се однесува сосема рационално и дополнително уште преку набљудување на истото да се толкува како рационално однесување на една индивидуа во ситуација на пазарен избор. Трите фактори, односно тешкотите, се интегрираат еден со друг. Знаејќи дека неговиот глас ќе биде одлучувачки единствено во одреден број можни конфигурации на преференциите на неговите сограѓани, индивидуата ќе биде поттикната да вложува помалку напор во осигурување на информацијата поврзана со алтернативните исходи, постапка што тој во нормални околности би ја превземал. Во обратна ситуација, ако тој знае дека располага со помалку перфектна информација и сознание дека инхерентната несигурност не се променила, како во ефектите на алтернативите

<sup>8</sup> Оваа забелешка на проблемот на слободен јавач е направена од Davis & Whinston, *Some Foundations of Public Expenditure*, во продолжение од Buchanan во поглед на Davis & Whinston аргументот. Близок аргумент во форма на критика на онешата дискусија за Теоријата на неможноста на Атиш е разинец од J. Coleman. Види: Coleman, J. (1964). *The Possibility of a Social Welfare Function*. Mimeographed. Johns Hopkins University.

исходи, тогаш тој ќе инсистира да се поддржи од гласање во моментот кога партиципацијата ќе се покаже како рационална.

### Заклучок

Врз основа на претходното, можеме да констатираме дека индивидуата зазема значајно место во носењето на релевантни колективни одлуки кои генерираат бенифиции за сите граѓани, но и одредени трошоци кои треба да бидат подмирени во форма на платен данок. Погледјќи од таквиот сооднос корист – трошок се пристапува и кон анализа на поведението на одредена индивидуа во процесот на одлучување, односно дали би прифатило да поддржи некој потрошувачки проект којшто генерира одредена нето корист (новисоки бенифиции од трошоци) или единствено да се одлучи да делува како слободен јаваџ. Таквото однесување е елаборирано во трудот преку неколку илустрации, започнувајќи со поведението на лицето при применета на единствено правило елаборирано од Виксел, правилото на мнозинско гласање, па дури и при екстерно дадени фискални институции со што рамномерно се дистрибуира даночниот товар помеѓу гласачкото тело.

### Користена литература:

- [1] Buchanan, J. M. & Tullock, G. (1962), *The Calculus of Consent*. Ann Arbor: University of Michigan Press;
- [2] Buchanan, J. (1965), *Ethical Rules, Expected Values and Large Numbers*. Ethics, LXXVI;
- [3] Coleman, J. (1964), *The Possibility of a Social Welfare Function*. Mimeographed. Johns Hopkins University;
- [4] Downs, A. (1957), *An Economic Theory of Democracy*. New York: Harper;
- [5] Musgrave, R. A. & Peacock, A. T. (1958), *A New Principle of Just Taxation*. Classics in the Theory of Public Finance, London: Macmillan;
- [6] Otto, A. Davis & Whinston, Andrew (1961), *Some Foundations of Public Expenditure Theory*. Mimeographed manuscript, Carnegie Institute of Technology;
- [7] Samuelson, Paul A. (1954), *The Pure Theory of Public Expenditure*. Review of Economics and Statistics, XXXVI;
- [8] Wicksell Knut (1896), *Finanztheoretische Untersuchungen*. Jena: Gustav Fischer.